

ОГЛАС ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ
Арх број 05-586/2
Зрновци 29.07.2016 година

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

MSIP-NCB-064-16

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за регулација на дел од река Зрновка Централно јадро на Зрновци, изградба на улица Генерал Апостолски и улица Скопска и изградба на детска градинка во општина Зрновци.

3. Општина Зрновци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат регулација на дел од река Зрновка централно јадро на Зрновци, изградба на улица Генерал Апостолски и улица Скопска-Зрновци и изградба на детска градинка во општина Зрновци.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: Општина Зрновци ул Илинденска бб с Зрновци Зрновци

Поштенски број: 2305

Држава: Република Македонија

Телефон: 033-353-105

Факс: +033-353-105

Електронска адреса: info@zrnovci.gov.mk

6. Комплетната Тендерска Документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на аписмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП 50 образец на следнава сметка

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 729014047963010
Приходно konto: 725939 програма 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Зрновци .

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, на 01.09.2016 година** . Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 01.09.2016 година**.

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **700,000.00 МКД**.

9. Адреса: Општина Зрновци ул Илинденска бб с. Зрновци - Зрновци

Поштенски број: 2305

Архива

Држава: Република Македонија

Општина Зрновци

Комисија за национално конкуретно
наддавање во Општина Зрновци